

ОБСЕ Организација за безбедност и
соработка во Европа
Мисија во Скопје



ВТОРА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА „СТУДЕНТСКАТА МИСЛА ВО ПРАВОТО, ПОЛИТИКАТА И ОПШТЕСТВОТО“



Штип, 3 октомври 2017 година

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен факултет

Уч. Крсте Мисирков ББ

Организатори:

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен факултет

Државен универзитет во Тетово, Правен факултет

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“

Конференцијата се организира во рамките на активностите на проектот:

Превенција од дискриминација и постапување во случаи на криминал од омраза и говор на омраза (Мисија на ОБСЕ во Скопје)

Проектот има за цел да го зголеми знаењето и да го подигне нивото на свест кај студентите за појавите и ефектите од дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза, а воедно и да ги претстави придобивките од етничката, јазичната и религиозната различност во општествата.



Втора Студентска конференција

“СТУДЕНТСКАТА МИСЛА ВО ПРАВОТО, ПОЛИТИКАТА И ОПШТЕСТВОТО”

Датум: 3 октомври 2017 година

Место: Правен факултет (Свечена Сала), Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, ул. Крсте Мисирков ББ, 2000 Штип

Организатор: Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип; Правен факултет, Државен универзитет во Тетово; и Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Научни координатори: д-р Ана Никодиновска Крстевска, д-р Насер Адеми, д-р Лазар Јовевски

Студентите отсекогаш биле движечка сила во општествата и тие играле важна улога во подобрување и зацврстување на правните и политичките системи на државите. Тие се носители на нови идеи и ги препознаваат празнините и недостатоците на едно општество, врз основа на што пак даваат придонес со нивни креативни решенија за постоечки проблеми и идни перспективи. Ова значење особено им се придава во денешното општество, во ерата на интернет и глобализација, каде студентите ја претставуваат врската помеѓу правото, политиката и општеството, како на домашната и така и на светската сцена.

Тргувајќи од тоа, целта на конференцијата е да ги собере на едно место студентите од прв и втор циклус студии од сите универзитети во државата, државни и приватни, а од нив се очекува да развијат дебати, полемики и дискусии во областа на правото, политиката и општеството, како и да ги искажат своите погледи и ставови и да воспостават различни пристапи кон проучување на овие теми.

Од областа на правото, на Конференцијата ќе се опфатат теми поврзани со општата теорија на државата и правото, историја на правото, административното право, казненото право, граѓанското право, деловното право, меѓународното право и правото на Европската унија.

Од областа на политичките науки ќе се опфатат теми поврзани со политичките режими, политичките идеологии, политичките партии и избори, човековите права, јавните политики и јавната администрација, колективните безбедносни системи и предизвици во 21-от век, Европската унија како глобален актер, геополитиката и меѓународните односи, глобализацијата и регионализацијата.

Од областа на социолошките науки и комуникологијата, ќе бидат опфатени следните теми: религијата и културата во глобалниот свет, граѓанското општество и општествените движења, етничката припадност, национализмот и колективните идентитети, миграциите, родот и родовиот идентитет, влијанието на медиумите врз општествените промени, транспарентноста и односите со јавност, моќта на информацијата во современиот свет.

Во посебен панел на конференцијата ќе бидат опфатени теми од областа на човековите права, со фокус на анти-дискриминацијата, борбата против говорот на омраза и криминалот од омраза.

‘Студентската мисла во правото, политиката и општеството’

Втора студентска конференција, 03 октомври 2017 година, Штип



Поднесување на апстракти: Се покануваат сите заинтересирани студенти да поднесат апстракт за учество (не повеќе од 500 зборови) и кратка биографија (CV – не повеќе од 1 страна), најдоцна до 25 август 2017 година, на следната е-адреса: studentconferenceugd2017@gmail.com.

Публикација: Трудите од конференцијата кои ќе добијат позитивна рецензија ќе бидат објавени во меѓународното студентско списание ‘Student’s Social Science Journal’ на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“. Учесниците ќе бидат поканети да ги достават своите целосни трудови за рецензирање до 1 февруари 2018 година. Повеќе информации околу процесот на рецензирање и уредување ќе бидат доставени во подоцнежна фаза.

Работни јазици на конференцијата: Официјален јазик на конференцијата е Македонскиот јазик.